

# HI - TECH

Пишува:  
Александар КЕЛТАНОСКИ

## NOKIA 770 INTERNET TABLET

Минатата недела Nokia го најави својот прв производ во новата Internet Tablet категорија. Станува збор за Nokia 770 Internet Tablet, уред кој поддржува Wireless LAN, со кој е оп-



тимизиран за брз пристап на Интернет и e-mail комуникација преку Wi-Fi технологијата. Има голем квалитет на екранот со висока резолуција од 800 x 480 со zoom и тастатура на преклопување. Освен со Wi-Fi технологијата, овој мал но многу практичен уред може

да се приклучи на Интернет со помош на Bluetooth, преку компатибилен телефон но, за жал, нема можност да се телефонира од него.

## CREATIVE X-FI

X-Fi е име на новиот Creative DSP (Digital Signal Processing), врз чија база оваа есен ќе излезат неколку производи. X-Fi е многу импресивен чип, за разлика од Audigy 2, кој има 4.6 милиони транзистори, тој ќе има дури 51 милион. Силата на овој звучен гигант ќе биде 10340 MIPS-а (Audigy 2 = 424 MIPS-а) од кој 70.7 отсто отпаѓа на операцијата "Sample Rate" конверторот. Тестовите ќе се вршат на 44.1, 48, 96 или 196 KHz, додека резолуцијата ќе биде 16 или 24 битна. Картичките направени на X-Fi чипот ќе имаат поддршка за следните стандарди - Dolby Digital, DTS, DS3D и EAX. X-Fi е направен по PCI спецификациите, а звучните картички погодни за нив би требало да имаат меѓу 2 и 64 мегабајти работна меморија за брза обработка на податоците.

Сите технички податоци BeHardware ги потврдува како врвни во оваа технологија, а единственото прашање е каков cooler ќе го лади ова чудо од звучна картичка.

## SONOS MUSIC SYSTEM

Музичките системи сè повеќе се менуваат и користат мрежна безжична технологија за поврзување со останатите компоненти, со што овозможуваат попријатно работење. Секој поединечен Sonos Digital Music System е составен од ZP100 ZonePlay-



er, со веќе вграден засилувач со јачина од 50W, далечински управувач и опционални звучници во зависност од тоа со колкава просторија се располага. Со дизајн сличен на I-Pod сигурно не изгледа како другите традиционални музички опреми. Покрај стандардните аналогни аудио портови, Sonos има и мрежни портови за спојување со роутерот додека останатите мрежни портови служат за спојување со компјутерите или со другите мрежни уреди. Спојувањето со другите Sonos единици е преку Mesh мрежата и сè контролира преку едно од далечинските управувачи, така што од една просторија може да се контролира музиката во сите други простории.

## SHARP AQUOS LCD TV

Sharp објави дека на 1 август 2005 година на јапонскиот пазар ќе го пушти во продажба најголемиот LCD телевизор на светот. Моделот LC-65GE 1 ќе има екран со дијагонала од 65 инчи или 165,1 см, кој на самите купувачи ќе им овозможи уживање во одлична, високо резолуциона и, пред сè, природна слика. Месечното производство на новиот Aquos ќе биде 300 парчиња и неговата цена ќе изнесува 1.68 милиони јени или 15.500 американски долари, што е компатибилно со цената на плазма телевизорите со истата големина.



**RADIO TAXI**  
**Пулстарс**  
**91777**